

Народна банка на Република Македонија



**Упатство за користење на
„Апликација за преземање на податоци од ЦДХВ “**

за надворешни корисници

ВЕРЗИЈА 2.0

Февруари, 2014 година

Веб апликацијата за испраќање фајлови од ЦДХВ до НБРМ, работи со **Internet Explorer**. За да може да одберете повеќе фајлови одеднаш мора да имате Internet Explorer верзија 10.0 или понова верзија, и за да се прикаже апликацијата најсоодветно, но функционира и со другите верзии на IE.

Пред да се користи веб апликацијата треба да се инсталира **сертификатот на НБРМ** и **NBRMSignCom компонентата**, кои се наоѓаат на долниот дел од почетната страна. Ова се прави само еднаш на почетокот на користењето на веб апликацијата.

Во продолжение се дадени чекорите од најавување на корисник до успешно испраќање на фајловите:




Апликација за преземање на податоци од ЦДХВ

Изберете сертификат за пристап


НБРМ сертификат за инсталација и упатство
NBRMSignCom - Инсталација на НБРМ компонента

Слика 1.Почетната страна на веб апликацијата



Слика 2. Одбирање на точниот сертификат од Кибс или МТ

После успешна најава, одбирање на соодветниот сертификат се отвара формата за испраќање на фајловит. Подолу се прикажани чекорите за испраќање на фајловите:




Слика 3. Првиот чекор, поставување на фајлот за праќање

Корисник: Zime Zprezime

Изберете фајлови за испраќање:

D:\Proekte\16 - CDHV so s Browse... Испрати



Слика 4. Кликање на копчето Испрати за да се постави избраниот фајл

Корисник: Zime Zprezime

Изберете фајлови за испраќање:

Browse... Испрати

фајловите:
201312300300008.csv
201312310400001.csv
201312310400002.csv
201312310400004.csv
201312310400009.csv
се успешно испратени

Слика 5. Известување за успешноста на испраќањето